

Чест ни е да Ве поканиме на сега веќе традиционалниот, за прв пат дводневен меѓународен конгрес за нови технологии во стоматологијата.

Темата на годинашниот конгрес е употребата на нови технологии во стоматологијата.

Стоматолошкиот одбор при Медицинската комора на Словенија, веќе дванаесетта година активно соработува со стоматолошките комори од регионот, со цел соработка во полето на постдипломското образование и обуките, така што со задоволство ја поздравуваме организацијата на 12-тиот заеднички конгрес, којшто оваа година по трет пат ќе се одржи во Љубјана на 15-ти и 16-ти ноември, 2019 година, во петок и сабота, во просториите на Домус Медика.

Регионалното поврзување помеѓу лекарите и стоматолозите е од најголема важност за стоматологијата како струка во развој, исто така како и за регионот во којшто престојувате и живеете.

Нашиот заеднички регион претставува простор за средби, при што минатите искуства не учат дека поврзувањето го унапредува развојот, додека пренесувањето на искуството е од суштинско значење за да се оствари визијата којашто е својствена за сите лекари и стоматолози, а тоа е грижа и квалитетен третман на пациентот.

Целта на конгресот е да стоматолозите се запознаат со употребата на нови технологии во стоматологијата и развојот на структурата во регионот, да се поврзат на различни полиња на специјализација во стоматологијата, работејќи како општи стоматолози и споделувајќи искуство во поставувањето на стоматолошката професија во здравствените системи во регионот и на европско ниво. На конгресот избраните меѓународни предавачите ќе презентираат теми од сите области на стоматологијата.

Досегашното искуството од заеднички организирани конгреси коишто веќе се одржаа во Загреб, Сараево, Скопје и Љубљана покажа дека професионалната соработка не знае за граници и претставува точка кадешто се среќаваат различни идеи, искуства и погледи.

Средечно Ве покануваме.



Д-р, стомат. Крунослав Павловиќ,
Одбор за стоматологија ЗЗС

ПЕТОК

8.00-9.30	Регистрација на учесници
9.30-10.00	Отворање на семинарот
10.00-10.40	Современ пристап кон дијагностицирање на болести на орална мукоза Проф. д-р Соња Пезељ-Рибариќ, д-р, стомат.
10.40-11.20	Општото здравје преку оралното здравје во синергија со клиниките и институциите. Проф. прим. д-р. Маринка Мравак Стипетик, д-р, стомат
11.20-11.50	Пауза за кафе
11.50-12.30	Ширесе на ортодонцијата: примена на најновите технологии во интердисциплинарната терапија на расцени на усници и непце – македонско искуство Проф. д-р Радмила Димовска, стручен соработник
12.30-13.10	Отворен загриз на инцизори и нарушена артикулацијата кај деца од предучилишна возраст – оценување на положбата на јазикот со тродимензионален ултразвук Д-р, стомат. Санда Лах Кравања
13.10-13.40	Спонзорирано предавање: Pomagamo vam na poti do vaše poslovne samostojnosti Jasmina Žnidarič, UniCredit Banka Slovenija d.d., Petra Dovč, UniCredit Leasing, d.o.o.
13.40-14.40	Пауза за ручек
14.40-15.20	Предизвици при тимското лидерство Проф. д-р Јудита Петерлин, маг. за бизнис науки
15.20-16.00	Степен на итност при првичното третирање при повреда на заби Асист. Д-р Тања Томажевич, д-р, стомат.
16.00-16.30	Дискусија и заклучок

РАБОТИЛНИЦИ

16.30-18.30

1



2



3



САБОТА

9.00-9.30	Иднината на стоматологијата во Европа Д-р Марко Ланди, Претседател на Советот на Европски стоматолози (CED)
9.30-10.10	Интердисциплинарен третман во современата имплантологија Проф. д-р Кенан Ферати, стручен соработник
10.10-10.50	Стоматолошки имплант во естетска зона – операција водена од CBCT Д-р Самир Прохиќ
10.50-11.30	Нови концепти во оралната имплантологија Проф. д-р. Хакан Озживаци
11.30-11.50	Пауза за кафе
11.50-12.30	Современи принципи во имплантологијата - што е модерно, што е потребно и што има смисла? Давид Довшак, максилофацијален хирург
12.30-13.10	Вештини за медијација и медијацијата во секојдневната пракса на стоматолозите Прим. Доц. д-р Јернеј Завршник, Прим. Д-р Симона Репар Борншек
13.10-14.10	Пауза за ручек
14.10-14.50	Современи методи на управување и пристапи Проф. др. Клемен Кавчик
14.50-15.30	Биокерамички пасти за полнење на коренот Асистент, д-р Маја Грошељ
15.30-16.10	Периодонтална регенерација- клинички протокол Д-р, стомат. Венцеслав Станков
16.10-16.50	Современи керамички системи во протетиката Проф. д-р, стомат. Дубравка Кнезовиќ Златариќ
16.50-17.30	Онлеј- можности за реставрирање на забите во трансканиниот сектор Д-р, стомат. Боштјан Похлен
17.30-18.00	Спонзорирано предавање: Ер YAG лазер во енододонтијата, конзервативната стоматологија и протетиката Д-р, стомат. Томаш Иванушиќ, Фотона
18.00-18.30	Антиресорптиви и остеонекроза на вилицата- препознавање и спречување Д-р, стомат. Диме Сапунчиев
18.30-19.00	Методи на лечење на медикаментозна остеонекроза на вилицата Доц. д-р Марко Граниќ
19.00-19.30	Дискусија и заклучок

Организатор

Програмски одбор:

Д-р, стом. Матјаж Горкич, д-р, стом. Крунослав Павловиќ, д-р, стом. Бети Круљц Корелц, Асс. д-р, Маја Грошељ, д-р, стом. Диме Сапунџиев

Организациски комитет:

Д-р, стом. Матјаж Горкич, д-р, стом. Крунослав Павловиќ, д-р, м-р Хрвоје Пезо, д-р, стом. Маријан Денковски, д-р, стом. Мирсад Токиќ

Такса за регистрација:

Семинар 15-16. 11. 2019: 150 € (со вклучен ДДВ).

Надоместокот за специјализанти, студенти и пензионирани стоматолози е 100 €.

Работилниците на 15.11.2019: 100 € (со вклучен ДДВ)

Пријава и информации:

Пријавете се на Интернет страницата на www.domusmedica.si

Информации: mojca.vrecar@zzs-mcs.si

Бесплатен паркинг:

присутните на конгресот можат да паркираат во јавната гаража Виенски кристали (под Домус Медика). Влезот во гаражата е од улицата Штукљиева.

За бесплатен паркинг потврдете ја вашата картичка за паркирање на рецепција.

Сместување:

Информации за сместувањето може да најдете на веб-страницата www.domusmedica.si



Лекарска комора на Словенија
Одбор за стоматологија

Конгресот се бодува со 12 бодови за лиценца

Коорганизатори



Хрватската комора
за стоматологија

Бодови:
во тек



Комората на
стоматолози на
Федерацијата на
Босна и Херцеговина
го бодува конгресот:
за стоматолози со 15
бода
за забни техничари со
10 бода
за забни асистенти со
10 бода



Стоматолошка
комора на
Северна
Македонија

Бодови:
во тек

Покровители на средбата



Лекарска комора на Словенија
Одбор за стоматологија



12. -ТИ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

Уметност и технологија во стоматологијата

15-16 ноември 2019
ДОМУС МЕДИКА, ДУНАЈСКА ЦЕСТА 162, ЛУБЉАНА

